

**ABS**  
ADVANCED BOX SOLUTIONS

---

**A | B | S**  
ADVANCED BOX SOLUTIONS

# Digital HD DVB-C Set Top Box



**Содржина:****Основни информации**

Преден панел

Заден панел

Далечински управувач

СА интерфејс

Системско поврзување

**Главно Мени****Инсталација**

Кабелска конфигурација

Автоматско пребарување

Рачно пребарување

**Системски подесувања**

Системски опции

Подесување на време и локација

AV поставки

Родителски надзор

**EPG**

Програмски водич

Распоред

**Менаџер**

Временски Менаџер

Канал Менаџер

**Останато**

STB информации

USB

СА

**Технички спецификации**

## Основни информации

### 1. Преден панел



### 2. Заден панел



## 3. Далечински управувач



1. Копче за вклучување/исклучување на уредот
2. Вклучи/Стопирај
3. Брзо враќање назад/напред
4. Се движи на почетната/претходната снимка/слика.
5. Копчиња во боја кои функционираат доколку се појават на екранот.
6. F1 - бланко копче
7. Инфо, приказ на информации за канал
8. Мени/Излез - влез и излез од мени.
9. < > Промена на тонот и менување на стрелката лево/десно во мени.
10. OK - потврда
11. EPG - приказ на ЕПГ информации.
12. REC - снимање.
13. VOL+/VOL - Промена на јачина на звук на ТВ.
14. FAV - Приказ на листа на омилени канали.
15. 0 - 9 (копчиња со бројки) Бирање на ТВ или радио, и индивидуални опции од менито.
16. TEXT - приказ на порака.
17. MUTE - вклучување и исклучување на звук.
18. Стоп
19. Превод
20. УСБ мени
21. F2 - бланко копче
22. Избор на аудио јазик.
23. Влез/излез во мени.
24. Враќање во менито назад.
25. Движење напред/назад на канал.
26. Избор помеѓу ТВ/радио.



## Инсталација

- Претиснете го MENU копчето за да влезете во главното Мени
- Претиснете лево или десно за да го означете Cable Setup
- Претиснете "OK" за да влезете во системските подесувања



## Кабелска конфигурација

- Означете го “Cable Config” и претиснете го “OK” копчето
- Означете “DVB\_C” за дигитално скенирање



## Автоматско пребарување

- Означете го “Auto Search” и претиснете “OK” за да започне автоматското пребарување



## NIT пребарување

- Означете “NIT Search” и поставете ги параметрите за мрежата. На пример:  
 Фреквенција(MHz):  
 394000MHz  
 Стапка на симбол:  
 6900Msym  
 QAM модулација: 256

Претиснете “OK” за да започне пребарувањето.



## Рачно пребарување

- Означете “Manual Search” и поставете ги параметрите за мрежата. На пример:  
Фреквенција (MHz):  
394000MHz  
Стапка на симбол: 6900Msym  
QAM модулација: 256

Претиснете “OK” за да започне пребарувањето.




## Системски подесувања

- Претиснете го “MENU” копчето за да влезете во главното мени потоа означете го “System Option”
- Претиснете “OK” за да влезете во системските подесувања
- Потоа движете се нагоре/надолу во подменито за да ја одберете опцијата што ја сакате
- Претиснете “EXIT” за да излезете од менито



## Системски подесувања

- Влезете во системски подесувања и одберете:
  1. Јазични подесувања
  2. Транспарентност
  3. Тајмер во секунди
  4. LCN (подредување на канали по редослед на вашиот оператор)
  5. Скала на јазици



## Подесувања за време

- Претиснете “Time Settings” за да го подесете локалното време





## AV Подесувања

- Формат на видео
- Резолуција на видео
- Резолуција на слика на каналот
- Видео излез
- SPDIF излез
- Промена на канал: црна слика/замрзнато
- Примарен аудио звук
- Секундарен аудио звук



## Родителски надзор

- Одберете “Parental Lock” внесете ја лозинката 8888 за да ги користете подесувањата



## EPG (Програмски водич, Распоред)


Пристап до Електронскиот програмски водич

- Претиснете на “EPG” за да влезете во EPG менито
- Претиснете на стрелката за да сменете листа на канали и настани



### EPG

- Претиснете го црвеното копче за да направите менување на каналот
- Претиснете го зеленото копче за да ја видите програмата од претходниот ден
- Претиснете го плавото копче за да ја видите програмата за следниот ден



### Распоред

- Претиснете на “Schedule Manager” за да го прегледате и направите распоредот



## Менаџер

- Ова мени ви овозможува да го сетирате времето и каналите
- Претиснете на “Timer Manager” за да ги видите и избришете сите временски листи



## Канал Менаџер

- Претиснете на “Channel Manager” за да ја видите листата на каналите и на радиостаниците




## Останато

- Ова мени ви овозможува преглед на информации за STB, USB, HDD и CA.




## STB информации

- Производство
- HW верзија
- SW верзија
- Уникатна идентификација
- Network ID/NIT верзија



## CA

- Информација за Смарт картичка
- Операторска идентификација
- Промена на Пин на CA
- Промена на рејтинг
- Промена на работа на време



## HDD

- PVR листа
- Музичка листа
- Листа на слики

